



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 5 април 1968
Скопје
Број 12
Год. XXIV

Преплатата за 1968 год. изнесува 55 (5.500) дин. Овој број чини 1,60 (160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16.

119.

Врз основа на став 3 од член 99 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 27 февруари 1968 година, на седницата на Стопанскиот собор одржана на 27 февруари 1968 година, на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 27 февруари 1968 година, на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 28 февруари 1968 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 28 март 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА УСТАВНИ ПРАШАЊА

1. Се образува Комисија за уставни прашања со задача да ги проучи и претресе прашањата што се од значење за остварување на Уставот на СРМ и за натамошниот развој на уставниот систем.

2. Комисијата за уставни прашања се состои од претседател и 34 членови.

Републичкиот собор избира од редот на своите членови претседател и 9 члена, а од редот на општествено-политичките, научните, стручните и другите јавни работници 17 члена.

Стопанскиот, Социјално-здравствениот, Просветно-културниот и Организационо-политичкиот собор од редот на своите членови избираат по два члена.

3. Комисијата за уставни прашања во својата работа ќе ги разгледува и мислењата и предлозите на собранијата на општините и на општествено-политичките, работните и другите организации по прашањата што се од уставно значење.

4. Врз основа на проучувањето и разгледувањето на прашањата од точка 1 на оваа одлука Комисијата за уставни прашања може да даде на Собранието иницијатива за разгледување на одделни прашања од значење за остварување на Уставот на СРМ, како и да предложи да се поведе иницијатива за менување на одделни одредби од Уставот.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 32
29 март 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

120.

Врз основа на точка 2 од Одлуката за образување Комисија за уставни прашања, по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 27 февруари 1968 година, на седницата на Стопанскиот собор одржана на 27 февруари 1968 година, на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 27 февруари 1968 година, на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 28 февруари 1968 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 28 март 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА УСТАВНИ ПРАШАЊА

1. За претседател на Комисијата за уставни прашања се избра Мито Хаџи Василев, претседател на Собранието на СРМ.

2. За членови на Комисијата се избрани:

а) од редот на републичките пратеници:

— Никола Минчев, претседател на Извршниот совет;

— Хиџет Рамадани, потпретседател на Собранието на СРМ;

— Васко Карангеловски, пратеник во Републичкиот собор;

— Јовко Јовковски, пратеник во Републичкиот собор;

— Крсте Марковски, пратеник во Републичкиот собор;

— Ксенте Богоев, пратеник во Републичкиот собор;

— Кочо Тулевски, пратеник во Републичкиот собор;

— Фируз Демир, пратеник во Републичкиот собор;

— Џемаил Вејсели, пратеник во Републичкиот собор;

— Васка Дуганова, пратеник во Социјално-здравствениот собор;

— Д-р Димче Кепевски, пратеник во Социјално-здравствениот собор;

— Драги Тозија, пратеник во Просветно-културниот собор;

— Славчо Бахчеванџиев, пратеник во Просветно-културниот собор;

— Филип Брајковски, пратеник во Организационо-политичкиот собор;

— Џемаил Османи, пратеник во Организационо-политичкиот собор;

— Кемал Сејфула, пратеник во Стопанскиот собор;

— Светислав Прокопиев, пратеник во Стопанскиот собор;

б) од редот на општествено-политичките, научните, стручните и другите јавни работници:

— Александар Христов, редовен професор на Правниот факултет;

— Азем Зулфиќари, претседател на Републичката конференција на ССРМ;

— Борко Темелковски, член на Советот на Федерацијата;

— Бошко Станковски, секретар на Извршниот комитет на ЦК СКМ;

— Блаже Коневски, член на ЦК СКМ;

— Бурхан Адеми, потпретседател на Републичкиот синдикален совет;

— Владимир Митков, доцент на Правниот факултет;

— Ѓорѓи Цаца, секретар на Секретаријатот за законодавство и организација;

— Елисие Поповски, претседател на Здружението на боречките организации;

— Евгени Димитров, судија на Уставниот суд на Македонија;

— Каменчо Ѓоргов, претседател на ЦК СММ;

— Методи Антов, претседател на Градската конференција на ССРМ — Скопје;

— Павле Давков, претседател на Сојузот на синдикатите на Македонија;

— Павле Тасевски, директор на Републичкиот завод за општествено планирање;

— Перо Корабар, претседател на Уставниот суд на Македонија;

— Страшил Гигов, член на Советот на Федерацијата;

— Трајче Грујоски, судија на Уставниот суд на Македонија.

3. За секретар на Комисијата се избира членот Ѓорѓи Цаца.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 33
29 март 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

121.

Врз основа на точка 3 од Одлуката за образување Комисија за прашања на односите со странство, по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Стопанскиот собор одржана на 29 јануари 1968 година, на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 30 јануари 1968 година, на седницата на Републичкиот собор одржана на 27 февруари 1968 година, на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 28 февруари 1968 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 28 март 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ОДНОСИТЕ СО СТРАНСТВО

I За претседател на Комисијата за односите со странство (Комисија) се избра Златко Билјановски, потпретседател на Собранието на СР Македонија.

II За членови на Комисијата се избрани:

а) од редот на републичките пратеници:

1. Владо Малевски, пратеник во Републичкиот собор;

2. Вера Ацева, пратеник во Републичкиот собор;

3. Крсте Марковски, пратеник во Републичкиот собор;

4. Кемал Сејфула, пратеник во Стопанскиот собор;

5. Васка Дуганова, пратеник во Социјално-здравствениот собор;

6. Есат Имери, пратеник во Организационо-политичкиот собор;

7. Димитар Митрев, пратеник во Просветно-културниот собор;

б) Од редот на општествените и јавните работници:

8. Ванчо Апостолски, член на ИК на ЦК СКМ;

9. Милан Ѓурчинов, книжевен критичар;

10. Кицо Нонковски, член на Претседателството на Републичкиот сојуз на синдикатите на Македонија;

11. Музафер Туфаи, општествено-политички работник во ЦК СКМ;

12. Наум Пејов, член на ИО на Републичката конференција на ССРМ;

13. Асен Симитчиев, претседател на Стопанската комора на Македонија;

14. Фахри Каја, новинар.

III Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 34
29 март 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

122.

Врз основа на точка 1 став 3 од Одлуката за определување премии за кравјо и овчо млеко во 1966 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 54/67), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО 1968 ГОДИНА

1. Работните организации што се занимаваат со производство на кравјо и овчо млеко и работните организации што произведуваат кравјо и овчо млеко во кооперација (корисници на премијата), можат да ја наплатуваат премијата од точка 1 од Одлуката за определување премии за кравјо и овчо млеко во 1968 година, ако собранието на општината на чие подрачје е седиштето на купувачот или на корисникот на премијата обезбеди средства за исплатување на премија од најмалку 0,10 динари по 1 литар кравјо и овчо млеко.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-550/1
22 март 1968 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

123.

Врз основа на член 66 точка 1 од Законот за банките и кредитните работи и член 92 од Статутот на Стопанската банка — Скопје, Извршниот одбор на Банката, на седницата од 18-III-1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОПТИМАЛИЗАЦИЈА НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО

I

Во Одлуката за поблиските услови и начинот за давање кредити за модернизација и оптимализација во индустријата и рударството, во алинеа 2 на точка II бројот „6,5“ се заменува со бројот „6“.

II

Во точка III став 2 алинеа 2 се менува и гласи:
„— на посебна сметка кај оваа банка, од денот на одобрувањето на кредитот па сè додека трае неговата отплата, ќе уплатува најмалку 70% од годишниот износ на амортизацијата и тоа во месечни рати, најдоцна 10 дена по истекот на месецот“.

Алинеа 1 на став 3 менува и гласи:

„— со срок за враќање што ќе биде утврден со договорот за орочување но не подолг од 5 години“.

По став 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Доколку инвеститорот обезбеди учество во помал процент од процентот предвиден во став 1, со прифаќање на условите за издвојување на средства согласно одредбите на претходните 2 става, за износот на сопственото учество се намалува масата за издвојување на посебна сметка кај Банката за соодветен дел на годишната обврска за издвојување.“

Сегашните ставови 4 и 5 стануваат ставови 5 и 6.

III

Се овластува Стопанската банка — Скопје да го утврди и објави пречистениот текст на оваа одлука.

IV

Оваа одлука влегува со сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 15 јануари 1968 година.

Претседател

на Извршниот одбор на Стопанската банка,

Спасе Черепалковски, с.р.

124.

Врз основа на точка III од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за поблиските услови и начинот за давање кредити за модернизација и оптимализација на индустријата и рударството, Стопанската банка — Скопје го утврдува пречистениот текст на оваа одлука, кој гласи:

ОДЛУКА

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОПТИМАЛИЗАЦИЈА НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО

I

За понатамошна реализација на модернизацијата во индустријата и рударството, Стопанската банка — Скопје (во натамошниот текст: Банка), од средствата наменети за долгорочни вложувања, заклучно со 1970 година, ќе дава динарски и девизни инвестициони кредити за вложувања во основни и трајни обртни средства за модернизација и оптимализација на индустријата и рударството и тоа:

- за набавка на опрема,
- за градежни работи.

II

Динарските и девизните кредити за намените од претходната точка Банката ќе ги дава под следниве основни услови:

- срок за враќање до 10 години,
- интересна стопа 6%,
- период на градбата, по правило, до 24 месеци.

III

Кредитите од точка 1 на оваа одлука Банката ќе ги дава под услов кредитобарачот да учествува во инвестицијата со најмалку 40% сопствени или средства од други извори.

По исклучок, Банката ќе дава динарски кредити и во висина на вкупно потребните средства ако инвеститорот прими обврска дека:

- на посебна сметка кај оваа банка ќе уплатува 50% од издвоените средства од фондовите по завршената сметка и тоа за период од 5 години од денот на одобрувањето на кредитот,
- на посебна сметка кај оваа банка, од денот на одобрувањето на кредитот па сè додека трае неговата отплата, ќе уплатува најмалку 70% од годишниот износ на амортизацијата и тоа во месечни рати, најдоцна 10 дена по истекот на месецот.

Уплатените средства од фондовите и амортизацијата, Банката првенствено ќе ги употреби за измирување на достасаните обврски на инвеститорот спрема Банката, а евентуалниот остаток ќе се смета како орочен депозит и тоа под следниве услови:

- со срок за враќање што ќе биде утврден со договорот за орочување но не подолг од 5 години;
- со интерес кој е за 0,5 поени понизак од процентот под кој на инвеститорот му е одобрен кредитот за модернизација.

До колку инвеститорот обезбеди учество во помал процент од процентот предвиден во став 1, со прифаќање на условите за издвојување на средства согласно одредбите на претходните 2 става, за износот на сопственото учество се намалува масата за издвојување на посебна сметка кај Банката за соодветен дел на годишната обврска за издвојување.

Средствата на орочениот депозит од претходниот став, инвеститорот ќе може спогодбено со Банката

да ги користи како сопствено учество за инвестициони вложувања во натамошна модернизација и оптимализација на своите капацитети.

За орочениот депозит од ставот 3 на оваа точка ќе се склучи посебен договор.

IV

Во врска со увозот на опрема врз основа на странски кредити, Банката ќе издава гаранции, ќе одобрува девизни кредити за аванси и меѓуплаќања и ќе врши прометна продажба на странски средства за плаќање, доколку инвеститорот прими обврска дека:

— ќе ѝ понуди за продажба на Банката најмалку 50% од остатокот на девизните средства по измирување на обврските по девизните кредити, без оглед на изворите на овие средства;

— ќе ѝ понуди за продажба на Банката најмалку 30% од девизите остварени во текот на годината, во случај кога инвеститорот нема други девизни обврски.

Обврската за продажба на девизите на Банката во смисла на претходниот став трае до отплатата на кредитот.

V

Кредитите од точка 1 на оваа одлука Банката ќе ги дава до колку со инвестиционото вложување се обезбедува, односно во најголема мерка ќе се обезбеди:

1) Рентабилитет на инвестицијата пресметана врз основа на светски цени;

2) Специјализација на производството, во кое треба да се содржи големосериско производство или повисок степен на доработка;

3) Оптимален капацитет на производството, воведување на современа технологија и создавање можности за кооперација и интеграција во гранката;

4) Можност за отплата на кредитот за опремата набавена од увоз по пат на извоз на база на ретенционата квота и евентуално амортизацијата.

VI

Предност во добивањето на кредит ќе имаат оние кредитобарачи кои ќе дадат докази дека:

1) Со односните инвестициони вложувања вршат подобрување, односно оптимално користење на инсталираниот капацитет;

2) Трошоците на производството, по производи или група на производи, им се пониски од просечните југословенски, односно пониски или еднакви со производните трошоци на конкурентските производи во земјата или во странство, ако односните производи се наменети за извоз.

Како доказ за ова, кредитобарачот треба да поднесе документиран компаративни показатели;

3) Располагаат со потребни стручни кадри, со тоа што неопходниот број треба да биде обезбеден пред почетокот на инвестиционите вложувања;

4) Обезбедуваат конвертибилни девизни средства за набавка на увозна опрема;

5) Распределбата на доходот ја вршат како добри стопанственици.

VII

Кредитите од точка 1 на оваа одлука ќе се даваат по пат на непосредна спогодба.

VIII

Заинтересираните инвеститори треба да поднесат пријава со кратко образложение во што се состои барањето, што се постигнува со инвестицијата, како е решено прашањето за пласманот на домашниот

и странскиот пазар, каков девизен ефект се постигнува, претсметковната вредност на инвестицијата (апроксимативно-параметриски на база досегашното искуство со предмер и претсметка и спецификација на опремата со цени) и конструкцијата на финансирањето.

За поднесување на пријавите од претходниот став се определуваат следниве срокови:

— прв срок до 1 март 1968 година,

— втор срок до 1 октомври 1968 година,

— трет срок до 1 март 1969 година.

IX

По истекот на сроковите од претходната точка, Банката ќе ги разгледа поднесените пријави и ќе врши селекција. Подносителите на селектираните пријави ќе бидат повикани во Банката за договор околу утврдувањето на сроковите за поднесување на потребната економско-техничка документација.

По поднесувањето на економско-техничката документација од претходниот став, Банката ќе донесе конечна одлука за барањата за кредит.

X

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување висината на средствата и одредување на поблиските услови за одобрување кредити за модернизација и реконструкција во индустријата и рударството, донесена на 16-III-66 година, како и актите донесени врз основа на неа.

XI

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Генерален директор
на Стопанската банка,
Тр. Ивановски, с.р.

125.

Врз основа на член 66 од Законот за банките и другите кредитни работи и член 92 од Сатутот на Стопанската банка — Скопје, а по предлог на Кредитниот одбор на Банката, Извршниот одбор на Банката, на седницата од 18-III-1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАМЕНИ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ВЛОЖУВАЊЕ ВО ОСНОВНИ И ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

I

Во рамките на расположивите средства утврдени со годишните кредитни биланси наменети за вложувања во основни и трајни обртни средства Банката ќе дава кредити за следниве намени:

— изградба на детална каналска мрежа и други вложувања во подрачјето на мелиоративните системи, чија изградба се финансира со учество на Федерацијата, со кои се обезбедува оптимално искористување на системите и организација на земјоделско производство во услови на наводнување;

— изведување на други мелиоративни работи и инвестиции во други подрачја и региони со кои се обезбедува активирање на веќе извршените вложувања и на постојните поволни природни потенцијали и услови за остварување модерно и коњуктурно земјоделско производство;

— модернизација и оптимализација на земјоделско производство и создавање услови за неговото конкурентско вклопување во условите на домашниот и странскиот пазар.

II

1. Кредитите за намените од претходната точка Банката ќе ги дава до износи од 40% од претсметковната вредност на инвестицијата.

По исклучок Банката може да дава кредити и во висина до полниот износ на претсметковната вредност, ако инвеститорот воспостави подолготрајно деловно поврзување со Банката и прифати дека на посебна сметка кај Банката ќе уплатува 50% од издвоените средства за фондови по годишните завршни сметки во периодот од 5 наредни години по одобрувањето на кредитот и 50% од вкупната годишна амортизација — за периодот до отплатувањето на кредитот.

Уплатените средства од претходниот став Банката првенствено ќе ги употреби за измирување на достасаните обврски по ануитетите за користените кредити кај Банката, а евентуалниот остаток ќе се смета како орочен депозит за кој Банката ќе склучува посебен договор со инвеститорот и тоа под следниве услови:

— срок за враќање на депозитот не поголем од 5 години,

— интересна стопа за 0,5% пониска од интересната стопа по која е одобрен предметниот кредит.

III

Кредитите од точка I на оваа одлука Банката во согласност со изворите на средствата ќе ги дава под следниве услови:

а) кредити од средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на недоволно развиените републики и краишта:

— за мелиоративни работи со срок на отплата до 23 години и интересна стопа 3,5%;

— за модернизација, рационализација, реконструкција и оптимализација на производство со срок на отплата до 15 години и интересна стопа 3,5%;

— за други намени со срок на отплата до 15 години и интересна стопа 5%;

б) кредити од средствата на Банката за долгорочни вложувања со срок на отплата до 10 години и интересна стопа 5,5%;

ц) кредити од средствата прибавени врз основа на посебни аранжмани, Банката ќе дава за намени и под услови што се предвидени со предметните аранжмани.

IV

За увоз на опрема врз основа на странски комерцијални кредити, Банката ќе издава гаранции, ќе одобрува девизни кредити за аванси и меѓуплаќања и ќе врши прометна продажба на странски средства за плаќање, доколку инвеститорот прими обврски дека:

— својата девизна сметка ќе ја води во Банката,

— ќе ѝ понуди на Банката за продажба најмалку 50% од остатокот на девизите по измирување на обврските по одобрените кредити и другите обврски без оглед на изворите на овие средства,

— ќе ѝ понуди на Банката за продажба најмалку 30% од девизите остварени во текот на годината, во случај кога инвеститорот нема други девизни обврски.

Обврските од претходниот став ќе траат до отплатата на девизниот кредит.

До колку девизните средства за намените од став 1 се даваат по пат на прометна продажба на странски средства обврските ќе траат најмногу 6 години.

V

1. Кредитите по оваа одлука Банката ќе ги дава по пат на непосредна спогодба, а врз основа на поднесени кредитни барања, кон кои се приложува инвестициона програма и потребната техничка документација.

2. Кредитните барања и инвестиционо-техничката документација се доставуваат на Банката во два примерка.

3. По комплетирањето кредитни барања Банката ќе донесе решенија најдоцна во срок од два месеци од денот на приемот на барањата.

VI

При одобрувањето на кредитите Банката ќе се раководи од следниве критериуми и мерила:

1. Кредитите ќе се одобруваат на работни организации способни да организираат и остварат рентабилно земјоделско производство, кои се носители на интеграциони потфати и имаат развојна програма, остварени позитивни резултати во работењето, решено прашањето на техничко-економскиот кадар, плански и организирано поставена реализација на своето производство и обезбедени други услови за успешно изведување и ефектуирање на инвестицијата.

2. Со инвестиционите зафати за кои се бара кредит треба во најголема мера да се обезбедува:

— полно активирање и оптимално искористување на веќе извршените вложувања и постојните поволни природни услови за високодоходно и коњуктурно земјоделско производство,

— целосно решавање на остварувањето и реализацијата на планираното производство,

— економичност на вложувањата,

— рентабилно и коњуктурно производство способно за полно економско вклопување во условите на домашниот и странскиот пазар — гледано преку конкурентните услови на пазарот,

— примена на најсовремени методи и достигнувања во организацијата, технологијата и економиката на планираното производство и неговата реализација,

— создавање на услови за интеграционо или кооперативно решавање на производството и неговата реализација во рамките на одредени региони или производни гранки.

3. При еднакви други услови, предимство за добивање на кредит ќе имаат работни организации:

— чии инвестициони зафати се вклопуваат во постојните аранжмани на Банката со други банки и кредитори или даваат можност за такви аранжмани и привлекувања вонрепублички средства и странски капитал,

— кои обезбедуваат услови за покус период за изградба на објектот и активирање на кредитот, побрзи економски ефекти и отплати на кредитот,

— кои обезбедуваат конвертибилни девизни средства за набавка на увозната опрема и поголеми износи на вакви средства што можат да ги понудат на Банката за откуп,

— чии инвестициони зафати се тесно поврзани или претставуваат предуслов за унапредување на други производни гранки или групации.

VII

1. Во рамките и под условите на оваа одлука Банката ќе одобрува кредити на стопанските организации и за кредитирање инвестиции во кооперација со индивидуални производители, и тоа:

— за набавка на најмалку 50 грла уматичен приплоден добиток — крави,

— подигање на најмалку 50 ха класични лозови и овошни насади во еден блок или во повеќе блокови не помали од 10 ха,

— подигање на најмалку 100 ха интензивни лозови и овошни насади во еден блок или во блокови од по 50 ха.

VIII

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за поблиските услови за одобрување кредити за инвестициони вложувања во земјоделството и шумарството, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 31/66.

IX

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Претседател

на Извршниот одбор на Стопанската банка,
Спасе Черепалковски, с. р.

Обласен дел

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28. IX. 1967 година, страна 142, реден број 3 е запишано следното: Досегашниот потписник на Продавницата за намештај „Треска“ од Кочани, Чорак Мирко, е разрешен од должност. За во иднина продавницата ќе ја потпишуваат: Илија Божиновски, Панче Смилевски и досегашниот потписник Киро Марковски.

Промената на потписникот е запишана во регистарот врз основа одлуката бр. 9231 од 8. VI. 1967 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 230/67. (25)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8. XI. 1967 година под рег. бр. 1/58, книга II е запишано следното: Продавницата во Прилеп на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, се преместува од ул. „Илинденска“ бр. 46, на кеј „1-ви мај“ бр. 12 во Прилеп.

Оваа промена е извршена врз основа уверението бр. 07-65/389 од 16. X. 1967 год. од Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 346/67. (86)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6. XII. 1967 година, страна 149, реден број 2 е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата за намештај „Треска“ од Штип, Петар Варадинов, е сменет од должност. За раководител на продавницата е назначен Љупчо Варадинов.

Промената на раководителот на продавницата е запишана во регистарот врз основа решението бр. 190 од 18. X. 1967 година на Продавницата за намештај „Треска“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 422/67. (157)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 199, страна 531 е запишано следното: Седиштето на Претставништвото во Скопје на улица „Гоце Делчев“ бр. 12 на „Југопластика“ — Сплит, се преместува од улица „Гоце Делчев“ бр. 12 на улица „27 март“ бр. 10.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 653 од 27. VII. 1967 година. (1239)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 958, страна 611, книга IV е запишано следното: Дејноста на Комуналното претпријатие за пазари „Скопски пазар“ — Скопје, согласно одлуката бр. 01—159/66 од 2. III. 1967 година на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост се проширува и со вршење занаетчиски услуги на трети лица преку занаетчиските работилници: браварска, столарска, стаклорезачка, молерска, електротристалатерска, кои се во состав на посебна работна единица во рамките на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 717 од 26. VII. 1967 година. (1241)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 415, книга V е запишана под фирма: Трговското претпријатие за трговија со колонијално-прехранбени, индустриски, мешовити и други стоки „Центроколонијал“ — Скопје — Продавница за самопослужување број 97 во Скопје, на-селба Аеродром. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови колонијално-прехранбени и индустриски стоки, како и стоки потребни за домаќинство и тоа на мало.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Центроколонијал“ — Скопје со одлука.

Раководител на продавницата е Маљановски Стефан Симон.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 651 од 26. VII. 1967 година. (1244)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 415, книга V е запишано под фирма: Трговско претпријатие за трговија со колонијално-прехранбени, индустриски, мешовити и други стоки „Центроколонијал“ — Скопје — Продавница за месо број 98 во Скопје, пазарче „Аеродром“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на месо.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Центроколонијал“ — Скопје, со одлука.

Раководител на продавницата е Косев Томе Миле.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 652 од 27. VII. 1967 година. (1245)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 205, страна 403, книга V е запишана под фирма: Трговска работна организација на мало и големо „Овче Поле“ — Скопје — Самопослужна продавница број 36, ул. „256“ бр. 24. Предмет на работењето на продавницата е продажба на месо и сувомесни производи и други артикли што се во состав со регистрацијата на работната организација.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговската работна организација на мало и големо „Овче Поле“ — Скопје со одлука од одржаната седница на 13. III. 1967 година.

Раководител на продавницата е Божинов Љубе. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 716 од 26. VII. 1967 година. (1247)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1095, страна 483, книга V е запишано под фирма: Шумско-индустриско претпријатие „Јелак“ — Тутин — Стовариште во Скопје, ул. „519“ бр. 47. Предмет на работењето на стовариштето е промет на големо и мало со следните производи: градежен материјал, градежна столарија, намештај, електро и ТТ столбови и огревни материјали кои ги произведува работната организација; купопродажба на големо и мало на производи од други работни организации што ќе врши стовариштето поради дополнување на асортиманот наведен под став 1.

Стовариштето е основано од работничкиот совет на „Јелак“ — шумско индустриско претпријатие — Тутин, со одлука број 713 од 10. V. 1967 година.

Раководител на продавницата е Вејселовиќ Н. Назим.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 754 од 5. VIII. 1967 година. (1246)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 93, страна 810, книга I е запишано следното: Дејноста на Земјоделската задруга „Единство“ — Титов Велес, согласно одлуката бр. 91 од 23. I. 1967 година на задружниот совет и елаборатот за економска оправданост се проширува и со: продажбата на сите земјоделски производи, прехранбени артикли, млеко и млечни производи и пиво во шишиња.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 694 од 25. VII. 1967 година. (1251)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 228, страна 619 е запишано следното: Градската дрводелска машинска работилница „Богдан Каракостов“ — Титов Велес, со решение бр. 4960/I од 26. VI. 1967 година на Собранието на општината Титов Велес се става под присилна управа. За присилен управник е поставен Коле Стеванов, кој претпријатието под присилна управа ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Петруш Илиев Гајдов, шеф на сметководството, сметано од 3. VII. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 690 од 25. VII. 1967 година. (1252)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 233, страна 577, книга II е запишано следното: Дејноста на Фабриката за метален намештај „Браќа Кошулчеви“ — Титов Велес согласно одлуката бр. 07—4085 од 3. VII. 1967 година на работничкиот совет се проширува и со производство на приколицы за патнички автомобили (Кампинг) од граната 117.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 699 од 25. VII. 1967 година. (1253)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 232, страна 999, книга II е запишана под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо и мало „Вардар“ — Титов Велес — Продавница за колонијално-прехранбени стоки број 21 во Титов Велес, населба „Даб“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови колонијално-прехранбени стоки; жи-

вотни намирници; индустриски стоки за домаќинство; парфимериски и базарски стоки; млеко и млечни производи; стакло, порцелан, емајлирани садови, пегли, реща; сите видови сувомесни производи; јужно овошје; сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и сите видови цигари и кибрит.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Вардар“ — трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо и мало — Титов Велес, со одлука бр. 4127 од 7. VII. 1967 година.

Раководител на продавницата е Панов Иванов Томе.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 715 од 26. VII. 1967 година. (1254)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 290, страна 1259, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. број 290, страна 1135, книга I Продавницата број 16 во Тетово, на ул. „Беличица“ бр. 24 на Трговското претпријатие за промет на големо и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак“ — Тетово, согласно одлуката на работничкиот совет бр. 02—2070 од 10. VII. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 730 од 24. VII. 1967 година. (1256)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 275, страна 1005, книга I е запишано следното: Фирмата на Механичкото услужно претпријатие „Агроремонт“ — Тетово, согласно одлуката број 01—3230 од одржаната седница на 22. VI. 1967 година на работничкиот совет се менува и гласи: Претпријатие за промет, сервис и ремонт на големо и мало „Агроремонт“ — Тетово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 719 од 26. VII. 1967 година. (1257)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 275, страна 1005, книга I е запишано следното: Дејноста на Механичкото услужно претпријатие „Агроремонт“ — Тетово, согласно одлуката бр. 01—3231 од 21. VI. 1967 година на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост се проширува и со промет на големо и мало на нафта и нафтени деривати и градежен и огревен материјал.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 720 од 26. VII. 1967 година. (1258)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 232, страна 1438, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Трговското претпријатие за промет со мешани индустриски стоки на мало и селскостопански производи на мало и големо „Бистрица“ село Теарце, Тетовско, и тоа Ристовски Мисов Ристо, директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на споменатото претпријатие е именуван Атанасовски Никушев Веселин, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначениот потписник Ацевски Петрев Андре, материјален книговодител и старите регистрирани потписници и тоа: Илиевски Мирко и Ристовски Душанов Коста, сметано од 3. VII. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 686 од 25. VII. 1967 година. (1261)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 232, страна 1438, книга II е запишано след-

ното: Дејноста на Трговското претпријатие за промет со мешано-индустриски стоки на мало и селскостопански производи на мало и големо „Бистрица“ село Теарце, Тетовско, согласно одлуката бр. 1187 од 26. VI. 1967 година на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост се проширува и со: галантериска и базарска стока и играчки; јажарска стока; конопни и јутени производи; чевли и кожа; седларска и ременска стока и прибор; производи од гума, каучук и пластични материјали; земјоделски машини и алат; вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата; фотографски и оптички апарати; инструменти и прибор; медицински, здравствени и научни апарати и инструменти и прибор; пчеларски материјал и прибор; бои, лакови, хемикалии и прибор; парфимериска и козметичка стока; стакло, порцелан и керамичка стока; канцелариски материјал: хартија, прибор за пишување и школски прибор; книги и музикалии; семенска стока; цвеќе; сурова кожа, волна и крзно; животински отпадоци и влакна; индустриски растенија, лековити растенија, стари предмети, откуп на сите видови селскостопански производи, вршење услуги со сите земјоделски машини и алати во земјоделството.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 687 од 25. VII. 1967 година. (1262)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. VI. 1967 година рег. бр. 1/65, книга I е запишана под фирма: Продавница за колонијални стоки „Арнаут маало“ — Битола на Трговското претпријатие „Разнопромет“ од Битола. Предмет на работењето на продавницата е промет со прехранбени продукти и предмети од општа употреба во домаќинството.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Разнопромет“ — Битола, со одлука бр. 83 од 15. II. 1967 година на работничкиот совет и решението бр. 04—3839/1 од 9. VI. 1967 година од Санитарната инспекција при Собранието на општината Битола.

Раководител на продавницата е Димитар Алтипармаковски.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 137/67. (1267)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14. VI. 1967 година, рег. бр. 1/65, книга I е запишана под фирма: Продавница за текстил и конфекција „Драгор“ — Битола, ул. „Скопска“ бр. 26 на Трговското претпријатие „Разнопромет“ — Битола. Предмет на работењето на продавницата е продажба на текстилна стока.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Разнопромет“ — од Битола, со одлука бр. 121 од 23. XI. 1966 година на работничкиот совет и решението бр. 03—3841/1 од 12. V. 1967 година на Одделението за стопанство — Битола.

Раководител на продавницата е Кузманова Николина.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 151/67. (1268)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20. VI. 1967 година, рег. бр. 29/66, книга I е запишана под фирма: Продавница број 12 во Битола, на Самостојниот погон Пелагонија — Битола на Индустриско-прехранбениот комбинат „Конзерваекспорт“ — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е промет на овошје и зеленчук и други прехранбени продукти.

Во летниот период од 1. V. до 15. IX. не може да се врши промет на маргарин, путер, маст, квасец и др.

Продавницата е основана од „Конзерваекспорт“ — Скопје — Погон „Пелагонија“ — Битола, со одлука бр. 881 од 22. XI. 1967 година на работничкиот совет и решението бр. 03—1360/1 од 24. II. 1967 година од Пазарната инспекција при Собранието на општината Битола.

Раководител на продавницата е Сотир Петровски.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и погонот „Пелагонија“ — Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 53/67. (1270)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8. VI. 1967 година, рег. бр. 10/62, книга II е запишана под фирма: Продавница „Весна“ во Битола на Трговското претпријатие „Задругар“ од Битола. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на текстил, куси и плетени стоки и конфекција; галантериски, базарски стоки и играчки; каделни и јутени производи; парфимериски и козметички стоки; производи од домашна дејност и уметнички занаети; дрогерски стоки; железарски и метални стоки; велосипеди, машини за шиене и прибор; технички стоки за снабдување на производните претпријатија; фотографски и оптички апарати инструменти и друго; музички инструменти; радиоапарати, инструменти и прибор; ловечки прибор и муниција; рибарски материјал и прибор; електротехнички материјали; часовници и изработки од драгоцени материјали; бои и лакови, хемикалии и прибор; санитарен и инсталационен материјал; стакло, порцелан и керамички стоки; противпожарни справи; материјал и прибор; намештај и производи од каучук и пластични маси.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Задругар“ од Битола со одлука бр. 2191 од 25. X. 1966 година на работничкиот совет и решението бр. 03—4553/1—22/115 од 25. V. 1967 година од Пазарната инспекција — Битола.

Раководител на продавницата е Никола Спировски.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 157/67. (1272)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28. VI. 1967 година, рег. бр. 4/57, книга II е запишана под фирма: Продавница за намештај во Битола, ул. „Никола Тесла“ бр. 42 на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црни Бор“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на готов намештај кој го произведува основачот.

Продавницата е основана од Дрвно-индустрискиот комбинат „Црни Бор“ — од Прилеп, со одлука бр. 4631 од 18. V. 1967 година од работничкиот совет и решението бр. 03—4432/1 од 27. VI. 1967 година од Пазарната инспекција при Собранието на општината — Битола.

Потпишувањето ќе го врши Кожевски Гоче, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 129/67. (1273)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5. VI. 1967 година, рег. бр. 89/55, книга II е запишана под фирма: Продавница број 2 во Прилеп на Инвалидското занаетчиско претпријатие „Инзап“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: промет со слатки, млеко, млечни производи, леб, пиво, бонбони и безалкохолни пијалаци.

Продавницата е основана од Инвалидското занаетчиско претпријатие „Инзап“ од Прилеп со од-

лука бр. 01-204/3 од 26. V. 1967 година од работничкиот совет и уверението бр. 07-66/137 од 28. IV. 1967 година од Одделението за надзор и контрола — Прилеп.

Раководител на продавницата е Томески Кирил. Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 155/67. (1276)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29. VI. 1967 година, рег. бр. 11/55, книга IV е запишана под фирма: Продавница за мешани стоки во село Подмочани на Трговското претпријатие „Преспанско Езеро“ — Ресен. Предмет на работењето на продавницата е промет со мешани стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Преспанско Езеро“ од Ресен, со одлука бр. 388 од 24. VI. 1967 година од работничкиот совет и решението бр. 04-5185/1 од 17. VI. 1967 година, од одделението за стопанство при Собранието на општината Ресен.

Раководител на продавницата е Пандовски Христо.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 183/67. (1281)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. VI. 1967 година, рег. бр. 74/55, книга III е запишано под фирма: Продавница во село Делгожди на Трговското претпријатие „Струшка трговија“ од Струга. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови прехранбено-колонијални, индустриски и други стоки и производи од регистрираната дејност на матичното претпријатие.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Струшка трговија“ — Струга со одлука бр. 918 од 9. V. 1967 година од работничкиот совет и решението бр. 09-3505 од 20. V. 1967 година од Одделението за инспекциски работи при Собранието на општината Струга.

Раководител на продавницата е Незири Авди.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 153/67. (1283)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5. VI. 1967 година, рег. бр. 4/58, книга II е запишано следното: Услужното занаетчиско претпријатие „Трудбеник“ од Прилеп се става под присилна управа, а за присилен управник е назначен Мавровски Петар.

Се овластуваат лицата Мавровски Петар, присилен управник, и Консулоски Блаже, да го потпишуваат претпријатието.

Услужното занаетчиско претпријатие „Трудбеник“ од Прилеп, е ставено под присилна управа со решение бр. 04-1904/1 од 27. IV. 1967 година со решението на Општинското собрание Прилеп и со истото решение е одреден присилниот управник.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 154/67. (1286)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19. VI. 1967 година, рег. бр. 2/59, книга II е запишано следното: Земјоделската задруга „Богоја Крстески“ с. Ерековци се става под присилна управа, а за присилен управител е назначен Јордановски Бог-

дан, претседател на присилниот одбор, кој е овластен да ја потпишува задругата.

Земјоделската задруга „Богоја Крстески“, с. Ерековци е ставена под присилна управа со решение бр. 01-2655/1 од 29. V. 1967 година од Општинското собрание во Прилеп и со истото решение е одреден присилниот одбор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 168/67. (1287)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14. VI. 1967 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата за стакларија и парфимерија во Охрид на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ од Охрид, Томе Шибаковски се менува. За раководител се именува Никола Павловски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 161/67. (1290)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14. VI. 1967 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на Стоковната кука во Охрид на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ од Охрид, Ефтим Завојче, се менува. За раководител е именуван Томе Шибаковски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 160/67. (1291)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 1083, книга II е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Солун“ — Гевгелија — Продавница за брашно со седиште во Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр. 38. Предмет на работењето на продавницата е промет со брашно и зрени производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Солун“ — Гевгелија.

Раководител на продавницата е Ѓорѓи Карагонов.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 667 од 5. VIII. 1967 година. (1377)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 1083, книга II е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Солун“ — Гевгелија — Продавница за леб во Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр. 14. Предмет на работењето на продавницата е продажба на леб и бели печива.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Солун“ — Гевгелија.

Раководител на продавницата е Крушков Ристо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 668 од 5. VIII. 1967 година. (1378)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 1083, книга II е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Солун“ — Гевгелија — Парна пекара во Гевгелија. Гевгелија, ул. „7 ноември“ број 5. Предмет на работењето на продавницата е: промет со бурек, бели печива и млечни производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на мало и големо „Солун“ — Гевгелија.

Раководител на продавницата е Танев Петар. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 669 од 5. VIII. 1967 година. (1379)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 385, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Солун“ — Гевгелија — Парна пекара во Гевгелија. Предмет на работењето на пекарата е: производство на леб и бели печива, бурек и промет на производите преку продавниците.

Пекарата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Солун“ — Гевгелија.

Раководител на пекарата е Дучков Јован.

Парната пекара ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 670 од 5. VIII. 1967 година. (1380)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 385, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Солун“ — Гевгелија — Кланица во Гевгелија. Предмет на работењето на кланицата е производство на месо, колење на жива стока и подготовка за промет.

Раководител на кланицата е Дучков Јован.

Кланицата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Кланицата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Солун“ — Гевгелија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 671 од 24. VIII. 1967 година. (1381)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 385, книга II е запишано следното: Дејноста на Трговското претпријатие на големо и мало „Солун“ — Гевгелија, согласно одлуката на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост се проширува и со: производство на леб, бели печива и бурек, месо и месни производи, млеко и млечни производи, како и промет со истите артикли преку своите продавници.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 845 од 24. III. 1967 година. (1382)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 145, книга VI, е запишана под фирма: Работна организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје — Продавница број 7 во Скопје, населба Бутел II. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на зрнени производи, ориз, грав, тестенини и сточна храна.

Продавницата е основана од работничкиот совет на работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје, со решение бр. 06-4782 од 23. V. 1966 година на Собранието на општината Кале — Скопје.

Раководител на продавницата е Марковски Веле.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 348 од 13. VII. 1966 година. (1387)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 992, страна 985, книга IV е запишано следното: На досегашните потписници на Трговското претпријатие на големо и мало „Македонија промет“ — Скопје и тоа: Атанасовски Стојче, директор на сметководно-финансискиот сектор, и Смилевски Трајан, комерцијален директор, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето старите регистрирани потписници и тоа: Драган Мицевски, директор, и Гијевски Ванчо, комерцијален директор, сметано од 2. VI. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 547 од 22. VIII. 1967 година. (1398)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 77, страна 419, книга V е запишано следното: На досегашните потписници на Трговското број 5 во Скопје на улица „Иво Рибар Лола“ бр. 13 на Дрвната индустрија „Треска“ — Скопје, Петровски Љубе, е разрешен од должност. За раководител на продавницата е назначен Стојменов Таки, кој нема да биде потписник, сметано од 7. VI. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 562 од 22. VI. 1967 година. (1399)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 77, страна 419, книга V е запишано следното: На досегашните потписници на Дрвната индустрија „Треска“ — Скопје и тоа на: Наум Боцевски, шеф на сметководството на претпријатието, и Кузмановски Дамјан, шеф на сметководството на продавниците, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нови потписници на Дрвната индустрија „Треска“ — Скопје се назначени Блажевски Стојан, шеф на сметководството на претпријатието, и Панче Смилевски, шеф на книговодството на про- тоа: Киро Марковски, директор, и Илија Божиновски, директор на стопанско-сметководниот сектор, сметано од 14. VI. 1967 година.

Потпишувањето пред банката ќе биде кога се работи за претпријатието од лицата: Киро Марковски, директор, и Илија Божиновски, директор на стопанско-сметководен сектор, напоредно со Божиновски Стојан, шеф на сметководството, а кога се работи за потпишувањето на продавниците на територијата на СФРЈ ќе потпишуваат: Киро Марковски, директор, и Илија Божиновски, директор на стопанско-сметководен сектор, напоредно со Панче Смилевски, шеф на сметководството на продавниците.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 576 од 23. VI. 1967 година. (1400)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 77, страна 421, книга V е запишано следното: Дејноста на Дрвната индустрија „Треска“ — Скопје, согласно одлуката на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост се проширува и со продажба на шивачки машини и детски колички.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 681 од 23. VIII. 1967 година. (1401)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 77, страна 421, книга V е запишано следното: Дејноста на Дрвната индустрија „Треска“ — Скопје, согласно одлуката бр. 11461 од 13. VII. 1967 година на работничкиот совет на елаборатот за економска оправданост се проширува и со: про-

дажба на големо на сите репродукциони материјали потребни за производството на дрвноиндустриските производи, посебно разни хемикалии, железарија, обловина, граѓа, продажба на големо на производи на претпријатието; производи на кооперанти и на други сродни претпријатија како дополнување на асортиманот; продажба на фурнир, шпер плоча, метални делови за намештај, електрични апарати за домаќинство, Килими, теписи, платно за декор на станот, музички апарати, постелина, шивачки машини, детски колички и слично.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 733 од 23. VIII. 1967 година. (1402)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 215, страна 455, книга V е запишано следното: Претпријатието за извоз — увоз на тутун „Македонија“ — Скопје, Организација во состав на Здруженото претпријатие „Југотутун“ — Скопје се издвојува од Здруженото претпријатие „Југотутун“ — Скопје во самостојно претпријатие, со досегашните дејности.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 833 од 31. VIII. 1967 година. (1410)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. број 259, страна 975, книга IV е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 259, страна 429, книга III Бифето во село Маџари — Синфелик до Самопослугата на Угостителската работна организација „Меркез“ — Скопје, согласно одлуката бр. 25 од 15. VIII. 1967 година на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 843 од 31. VIII. 1967 година. (1411)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 154, страна 1491, книга I е запишана под фирма: Кондурациска производителна задруга „Мишка“ — Тетово — Продавница број 6 во Тетово, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 65. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови гумени, кожни, галантериски, пластични, полиетиленски, јакарски, јутени, каделни, кожарски, крзнарски, кожарски, јакарски и други слични видови материјали.

Продавницата е основана од Кондурациската задруга „Мишка“ — Тетово.

Раководител на продавницата е Ефтовски Добрев Андро.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 774 од 17. VIII. 1967 година. (1416)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 347, страна 79, книга II е запишана под фирма: Индустрија за конфекција „7 јули“ — Куршумлија — Продавница во Тетово, ул. „Индустријска број 2. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на конфекција — машка, женска, детска, како и стока која е потребна за дополнување на асортиманот (кошули, вратоврсци, џемпери, пуловери и друга куса стока).

Продавницата е основана од работничкиот совет на Индустријата за конфекција „7 јули“ — Куршумлија, со одлука на работничкиот совет од 9. V. 1967 година.

Раководител на продавницата е Бојчевски Станко.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 581 од 21. VI. 1967 година. (1417)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 787, страна 354, книга IV е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Угостителското претпријатие „Метропол“ — Скопје, Спасе Мојсовски, е назначен за директор со решение бр. 3163 од 31. III. 1964 година на Собранието на општината Идадија — Скопје. Тој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието со новоназначените потписници и тоа: Арсовски Антон, технички директор, Јанковски Стојан, шеф на сметководството, и Јакимовски Раде, раководител на сметководно-стопанскиот сектор, сметано од 3. VII. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 688 од 24. VII. 1967 година. (1238)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1096, страна 487, книга V е запишана под фирма: Лозаро-винарски комбинат „Лозар“ — Битола — Продавница број 7 во Скопје, ул. „464“ бр. 12. Предмет на работењето на продавницата е продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци, овошје и грозје на мало.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Лозаро-винарскиот комбинат „Лозар“ — Битола со одлука од одржаната седница на 10. II. 1967 година.

Раководител на продавницата е Павлова Перса.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 644 од 26. VII. 1967 година. (1250)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 31, страна 81, книга I е запишано следното: Дејноста на Трговското претпријатие на големо „Ангроснабдител“ — Куманово, согласно одлуката бр. 6/25 од 29. V. 1967 година на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост, се пропирува и со: промет на животни намирници за куќни потреби; со железарија и метална стока: бои, лакови, хемикалии и прибор; промет со нафта и нафтени деривати, мазира, уља и масти.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 678 од 24. VII. 1967 година. (1303)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 31, страна 81, книга I е запишано следното: На досегашните потписници на Трговското претпријатие на големо „Ангроснабдител“ — Куманово и тоа: Глигор Крстев, шеф на сметководната служба, и Денковски Богатинев Александар, шеф на комерцијалната служба, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За шеф на комерцијалната служба на Трговското претпријатие на големо „Ангроснабдител“ — Куманово е назначен Радловиќ Миливоје, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Борко Максимовски, директор и Петковска Бранка, сметано од 12. VII. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 724 од 24. VII. 1967 година. (1304)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 1103, страна 527, книга V е запишана под фирма: Лозаро-винарски комбинат „Лозар“ — Битола — Продавница број 4 во Скопје, ул. „Група Јаковик“ бр. 76. Предмет на работењето на продавницата е продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци на мало во запечатени шишиња.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Лозаро-винарскиот комбинат „Лозар“ — Би-

тола, со одлука од одржаната седница на 12. II. 1965 година.

Раководител на продавницата е Ленче Капетанова.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 646 од 26. VII. 1967 година. (1313)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 1102, страна 523, книга V е запишана под фирма: Лозаро-винарски комбинат „Лозар“ — Битола — Продавница број 5 во Скопје, пазарче „Буњаковец“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци на мало во запечатени шишиња.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Лозаро-винарскиот комбинат „Лозар“ — Битола, со одлука од одржаната седница на 10. V. 1967 година.

Раководител на продавницата е Никола Бошковиќ.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 643 од 26. VII. 1967 година. (1314)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 1101, страна 519, книга V е запишана под фирма: Лозаро-винарски комбинат „Лозар“ — Битола — Продавница број 6 во Скопје, ул. „108“ бр. 20. Предмет на работењето на продавницата е продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци, овошје и грозје на мало.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Лозаро-винарскиот комбинат „Лозар“ — Битола, со одлука од одржаната седница на 10. II. 1966 година.

Раководител на продавницата е Јанев Ѓорѓи.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 645 од 26. VII. 1967 година. (1315)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 20, страна 167, книга I е запишано следното: Досегашниот директор на Угостителското претпријатие „Првена ѕвезда“ — Кичево, Бране Ковановски е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на споменатото претпријатие е назначен Александар Здравески, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Бранко Митревски, сметано од 26. VI. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 641 од 27. VII. 1967 година. (1359)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 660, страна 535, книга IV е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со кожа, волна, стока и сточни производи на големо и мало „Стококооп“ — Скопје — Откупна станица во Гостивар, ул. „Панче Поповски“ број 9. Предмет на работењето на откупната станица е: откуп на кожа и волна од кланични претпријатија, земјоделски и сточарски задруги и стопанства како и од индивидуални производители од подрачјето на општината Гостивар.

Откупната станица е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Стококооп“ —

Скопје со решение бр. 04—2920 од 12. XI. 1966 година на Собранието на општината Гостивар.

Раководител на откупната станица е Селмани Ремзи.

Откупната станица ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 311 од 25. VIII. 1967 година. (1383)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 816, страна 859, книга III е запишано следното: Фирмата на Претставништвото во Скопје на ул. „Железничка“ бб. на Претпријатието „Словенија-транспорт“ — Љубљана се менува и гласи: Деловно здружение на претпријатијата за автотранспорт „Вектор“ — Љубљана — Претставништво во Скопје.

Седиштето на претставништвото во Скопје, се преместува од ул. Железничка“ (зграда на царинарницата) на ул. „Романија“ бр. 82.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 521 од 30. VII. 1966 година. (1396)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 250, страна 897, книга I е запишано следното: Досегашниот раководител на Трговското претпријатие на големо и мало „Тигар“ — Крива Паланка — Претставништво во Скопје, улица „Луј Пастер“ бр. 5, Стојчевски Ставре е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на Претставништвото во Скопје на ул. „Луј Пастер“ бр. 5 на Трговското претпријатие на големо и мало „Тигар“ — Крива Паланка е назначен Јован Ѓорѓев Митровски, сметано од 19. VI. 1967 година, кој нема да биде потписник, бидејќи претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 605 од 22. VIII. 1967 година. (1409)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 176, страна 1523, книга I е запишано следното: Покрај досегашниот потписник Лазо Јовановски, в.д. директор на Трговското претпријатие на големо и мало за отпадоци и тежински промет, со сите видови фелерични стоки и комисион „Универзал“ — Тетово, претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето и новоназначениот потписник Александар Спировски, комерцијален директор, сметано од 8. VIII. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 799 од 22. VIII. 1967 година. (1420)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6. VI. 1967 година, рег. бр. 109/55, книга III е запишана под фирма: Продавница на ул. „Гоце Делчев“ бр. 67 — Охрид, на Задружното претпријатие за услуги, снабдување во земјоделието, сервис, механички поправки на сите видови мотори, моторни возила и орудија „Механика“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е продажба на резервни авто-делови на мало и големо.

Раководител на продавницата е Велоски Живко.

Продавницата е основана од Задружното претпријатие „Механика“ од Охрид, со одлука бр. 91/1 од 28. III. 1967 година од работничкиот совет и решението бр. 07-4910/1 од 20. IV. 1967 година од Собранието на општината Охрид.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што ќе го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 106/67. (1274)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6. VI. 1967 година, рег. бр. 109/55 книга III е запишано следното: Се проширува дејноста на Задружното претпријатие за услуги и снабдување во земјоделството, сервис и механички поправки на сите видови моторни возила и орудија „Механика“ од Охрид, уште со: продажба на резервни авто-делови, на мало и големо.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 214/1 од 4. III. 1967 година од работничкиот совет на Задружното претпријатие „Механика“ — Охрид и решението бр. 07-4910/1 од 20. IV. 1967 година од Одделението за надзор и контрола при Собранието на општината Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 150/67. (1295)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 418, страна 971, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 418, страна 435, книга II Занаетчишкиот дуќан за месни производи во Неготино на Земјоделскиот комбинат „Повардарие“ — Неготино, согласно одлуката бр. 01-788 од 7. III. 1967 година на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 227 од 16. III. 1967 година. (549)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 418, страна 971, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 418, страна 439, книга II, фурнијата на Црвени Брегови на Земјоделскиот комбинат „Повардарие“ — Неготино, согласно одлуката бр. 01-787 од 7. III. 1967 година на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 226 од 16. III. 1967 година. (550)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 1019, страна 45, книга V е запишано следното: Сидаро-фасадерската задруга „Пелистер“ — Скопје е конституирана на 12. IV. 1967 година и за членови на постојаниот управен одбор на задругата се избрани следните лица: Димовски Санде, Велковски Тимче, Заевски Раде и Димовска Милица. За претседател на управниот одбор е избран Димовски Санде, согласно записникот број 67 од 13. IV. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 354 од 21. IV. 1967 година. (794)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1067, страна 309, книга V е запишано следното: Градежно претпријатие „Братство“ — Скопје, ул. „124“ бр. 16. Предмет на работењето на претпријатието е: обавување сидаро-фасадерски работи.

Претпријатието е основано од задружниот совет на Станбено-штедната задруга „Братство“ — Скопје, со прераснување на задругата во претпријатие со одлука бр. 788/1 од 6. V. 1967 година.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Вуковиќ Тодор Милица, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Се брише од регистарот на задругите кај овој суд од рег. бр. 84, страна 383, книга I Станбената задруга „Братство“ — Скопје со прераснување во претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 446 од 23. V. 1967 година. (892)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 1067, страна 309, книга V е запишано под

фирма: Градежно претпријатие „Братство“ — Скопје, конституирано на 14. VI. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 633 од 26. VI. 1967 (1140)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21. VI. 1967 година, рег. бр. 15/67, книга I, е запишана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Андон Славејко“ бр. 11а на Претпријатието за промет со отпадоци „Отпад“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на фелерични стоки.

Продавницата е основана од Претпријатието за промет со отпадоци „Отпад“ — Скопје, со одлука бр. 838 од 12. VI. 1967 година од работничкиот совет и уверението бр. 07-65/134 од 1. VI. 1967 година од Одделението за надзор и контрола при Собранието на општината Прилеп.

Потпишувањето ќе го врши Димовски Бранко, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 170/67. (1277)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10. VII. 1967 година, рег. бр. 1/59, книга IV, е запишан под фирма: Рибен ресторан-бифе, Сирхан, Ресенско, на Рибарското претпријатие „Шаран“ — Сирхан, Ресен. Предмет на работењето на ресторанот е: подготвување на храна, пржење риба и вршење други услуги од таа дејност; продажба на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци, продажба на цигари, кибрит, разгледници и поштенски марки.

Ресторанот е основан од Рибарското претпријатие „Шаран“ — Сирхан, Ресенско, со одлука број 291 од 6. VI. 1967 година од работничкиот совет и решението бр. 04-189/1 од 10. VI. 1967 година од Одделението за стопанство при Собранието на општината Ресен.

Раководител на ресторанот е Николовски Танас.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 169/67. (1328)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10. VII. 1967 година, рег. бр. 1/59, книга IV е запишано следното: Се проширува дејноста на Рибарското претпријатие „Шаран“ — Сирхан, Ресенско уште со: приготвување на храна, пржена риба и вршење на други услуги од таа дејност; продажба на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци, продажба на цигари, кибрит, разгледници, поштенски марки и др.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 186/67. (1336)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 508, страна 1075, книга II е запишана под фирма: Претпријатие за изработка на облека и долна облека „Гуро Салај“ — Лесковац — Продавница во Кавадарци, ул. „Киро Крстев“ бр. 1. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на готови производи, облека и долна облека, а како дополнување на асортиманот и продажба на трикотажни производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на претпријатието за изработка на облека и долна облека „Гуро Салај“ — Лесковац.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Галев Симон, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 689 од 25. VII. 1967 година. (1356)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 88, страна 543, книга V е запишана под фирма: Фабриката за чоколади, вафли и бонбони „Европа“ — Скопје — Продавница број 2 во Скопје, ул. „106а“ бр. 38. Предмет на работењето на продавницата е продажба на производите на фабриката.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Фабриката за чоколади, вафли и бонбони „Европа“ — Скопје, со одлука од одржаната седница на 12. V. 1967 година.

Раководител на продавницата е Симон Стаматовски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, бр. 818 од 25. VIII. 1967 година. (1388)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 819, страна 363, книга V е запишана под фирма: „Путник“ — југословенско туристичко и автобуско претпријатие — Белград, Работна единица филијала — Скопје — пословница за туризам издвоено пословно место во Гостивар, ул. „ЈНА“ бр. 10. Предмет на работењето на работната единица е: продажба на сите видови патни исправи: железнички, автобуски, авионски и бродски во внатрешниот и меѓународниот сообраќај; превоз со сопствени сообраќајни средства како и изнајмување туѓи превозни средства со цел организирање патувања; како и со цел за одржување редовни и туристички линии; организирање патувања, излети за домашни и странски патници во земјата и странство; вршење застапнички и посреднички работи со хотелски и угостителски организации, како и со останатите физички и правни лица поради сместување, исхрана на патниците и туристите, а покрај тоа и укажување на останати туристички услуги; вршење на сите видови менувачки работи; посредување при набавка на пасоши и визи; организирање чување на багажот на патниците; набавка и изнајмување на туристички реkvизити; организирање годишни одмори — групно и поединечно; продажба на ситна стока за спомен; разгледници, туристички публикации, влезници за спортски, културни и стопански приредби, како и за галерии и музеи; продажба на сите видови лозови на југословенската лотарија; лотоа, спортски прогнози како и други игри на среќа; издавање хонорирање ваучера, кои гласат на било каква туристичка услуга, односно на одреден износ во пари и во врска со туристички работи во земјата и странство; продажба на сите видови марки, тутунски преработки и фотоматеријали.

Работната единица е основана од „Путник“ — Југословенско туристичко и автобуско претпријатие — Белград, со одлука на работничкиот совет од 16. VI. 1967 година.

Издвоеното пословно место ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Никола Гугучевски, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, бр. 625 од 21. VIII. 1967 година. (1384)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 687, страна 547, книга V е запишано следното: На досегашниот потписник на Трговското претпријатие „Градинар лоза“ увоз-извоз — Скопје, Бразилов Митко, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За нови потписници на Трговското претпријатие „Градинар лоза“ — Увоз-извоз — Скопје се назначени следните лица: Мишев Александар, заменик директор, и Гацев Ангел, директор на секторот за внатрешен промет, кои претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со старите регистрирани

потписници и тоа: Марковски Спасе, директор, Цочков Горѓи, заменик директор, Харитон Андреевски, раководител на одделение, Мангова Василка, раководител на одделение, Поповски Љубе и Коста Миовски, сметано од 23. VIII. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, бр. 831 од 25. VIII. 1967 година. (1395)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17. VIII. 1967 година, рег. бр. 25/62, книга I е запишано под фирма: Бифе „Спорт“ во Битола, ул. „Иван Милутиновиќ“ на Угостителското претпријатие „Македонија“ од Битола. Предмет на работењето на бифето е: вршење на угостителски услуги, точење и продажба на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци како и сервирање на храна — претежно студени јадења и конзерви.

Раководител на бифето е Коларовски Александар.

Бифето е основано од Угостителското претпријатие „Македонија“ Битола, со одлука од работничкиот совет од 6. X. 1966 година и решението бр. 03-11333/66 од 27. V. 1967 година од Одделението за стопанство — Битола.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи, бр. 227/67. (1437)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18. VIII. 1967 година, рег. бр. 89/55, книга II е запишана под фирма: Продавница број 8 во Прилеп на ул. „Маршал Тито“ бр. 35, на Инвалидското занаетчиско производно претпријатие „Инзап“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови бонбонско-слаткарски производи; млеко и млечни производи, чоколада и чоколадни производи; кекси, вафел-производи; ориентални производи, вештачки освежителни пијалоци, оранжади, бели печива и пиво.

Раководител на продавницата е Кузмановски Петре.

Продавницата е основана од Инвалидското занаетчиско производно претпријатие „Инзап“ од Прилеп со одлука бр. 01-510/1 од 14. VIII. 1967 година од работничкиот совет и уверението бр. 07-63/247-5 од 22. VI. 1967 година од Одделението за надзор и контрола — Прилеп.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи, бр. 234/67. (1443)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22. VIII. 1967 година, рег. бр. 89/55, книга II, е запишана под фирма: Продавница број 9 во Прилеп, ул. „Моша Пијаде“ бр. 52 на Инвалидското занаетчиско производно претпријатие „Инзап“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на бонбонско-слаткарски производи, млеко и млечни производи, чоколади и чоколадни кекси, вафел производи, ориенталски производи, вештачки освежителни пијалоци, оранжади и леб.

Раководител на продавницата е Ѓорѓијамковски Димитар.

Продавницата е основана од Инвалидското занаетчиско производно претпријатие „Инзап“ од Прилеп со одлука бр. 01-511/1 од 14. VIII. 1967 год. од работничкиот совет и уверението бр. 07-63/247-11 од 22. VI. 1967 година од Одделението за надзор и контрола — Прилеп.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи, бр. 237/67. (1444)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18. VIII. 1967 година, рег. бр. 89/55, книга II е запишана под фирма: Продавница број 10 во Прилеп, ул. „Републиканска“ бр. 80 на Инвалидското занаетчиско производно претпријатие „Инзап“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови бонбонско-слаткарски производи; млеко и млечни производи; чоколада и чоколадни производи; кекси, вафел производи, ориенталски производи, вештачки освежителни пијалаци, оранжади и пиво.

Раководител на продавницата е Ристо Цветковски.

Продавницата е основана од Инвалидското занаетчиско производно претпријатие „Инзап“ од Прилеп, со одлука бр. 01-512/1 од 15. VIII. 1967 година од работничкиот совет и уверението бр. 07-63/247-7 од 22. VI. 1967 година од Одделението за надзор и контрола — Прилеп.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 233/67. (1445)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18. VIII. 1967 година, рег. бр. 89/55, книга II, е запишана под фирма: Продавница број 20 во Прилеп, ул. „Републиканска“ бр. 52 на Инвалидското занаетчиско производно претпријатие „Инзап“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на бонбонско-слаткарски производи, млеко и млечни производи, чоколада и чоколадни производи, кекси, вафел производи, ориенталски производи, вештачки и освежителни пијалаци, оранжади и пиво.

Раководител на продавницата е Талески Орде.

Продавницата е основана од Инвалидското-занаетчиско производно претпријатие „Инзап“ од Прилеп, со одлука бр. 01-513/1 од 14. VIII. 1967 година од работничкиот совет и уверението бр. 07-63/247-13 од 22. VI. 1967 година од Одделението за надзор и контрола — Прилеп.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 235/67. (1446)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена здравствена легитимација бр. 792, издадена од Воена пошта 2143 — Љубљана, на име Живорад Зарик, Воена пошта 8511, Тетово.

Воена книшка на име Ѓорѓи Климов Шакуткови, с. Вевчани, Струга. (607)

Пасош бр. МА 095260, издаден од Тетово на име Бошко Тасевски, с. Беловиште, Тетово. (2092)

Воена книшка на име Киро Т. Трајков, ул. „Широк дол“ бр. 16, Струмица. (2131)

Воена книшка издадена од Тополчани на име Јусуф Текешановски, с. Канатларци, Прилеп. (2142)

Лична карта рег. бр. 1247, серија бр. ДА 057247, издадена од ОВР — Веница на име Благој Горански, Веница. (2096)

Лична карта рег. бр. 1055, серија бр. ДА 057055, издадена од ОВР — Веница на име Талатина Милаилова, с. Блатец, Веница. (2251)

Сообраќајна дозвола бр. 31, издадена од ОВР — Тетово на име Земјоделска задруга „Бристовец“ — Тетово, с. Боговиње, Тетово. (1)

Сообраќајна дозвола бр. 1011, издадена од ОВР — Тетово на име Земјоделска задруга „Бристовец“ с. Боговиње, Тетово. (2)

Здравствена легитимација бр. 8772, издадена од КЗСО — Филијала—Делчево на име Благој Јордан Манев, с. Нов Истевник, Делчево. (3)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Марко Неделковски, с. Пешталево, Прилеп. (4)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Сулејман Јашаровски, ул. „Круме Волнароски“ бр. 65, Прилеп. (5)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Милан Спирковски, с. Дренови, Прилеп. (6)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Митана Талевска, Ресен. (7)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Вера Петрова, ул. „Прилепска“ бр. 35, Битола. (8)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Тодор Петровски, ул. „Леринска“ бр. 32, Битола. (9)

Здравствена легитимација бр. 101006 на име Менка Петровска, с. Слечче, Битола. (10)

Мајсторско писмо издадено од Прилеп на име Петар Лазаревски, молерофарбар на име Пецо Лазески, ул. „Пере Лазески“ бр. 22, Прилеп. (11)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Незира Козамоска, ул. „Дабнички завој“ бр. 89, Прилеп. (12)

Здравствена легитимација бр. 2979/4477, издадена од ЗСО — Кичево на име Гојко Мирков Милески, с. Рамна, Македонски Брод. (13)

Регистарска таблица број ТВ 55-61, издадена од ОВР — Валандово на име Амид Идризов, с. Чалакли, Валандово. (14)

Здравствена легитимација на име Зеленко Цуланов, ул. „Козара“ бр. 18, Кавадарци. (15)

Здравствена легитимација на име Марика Ѓорѓиева Мицева, ул. „12 другари“ бр. 15, с. Ваташа, Кавадарци. (16)

Земјоделска здравствена легитимација на име Хамидет Рустеми, ул. „Кумановска“ бр. 65а, Тетово.

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Менка, Мите и Боро Јовановски, Скопје. (18)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Панто Војдановски, Скопје. (19)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гоце Симоновски, Скопје. (20)

Оружен лист бр. 1538, издаден од СВР — Скопје на име Биљал Ајрединов, Скопје. (21)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милена Милуновиќ, Скопје. (22)

Воена книшка издадена од Воени отсек — Скопје на име Суди Салих, Скопје. (23)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Риса Бојчевска, Скопје. (24)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мемет Вези, Скопје. (25)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исмет Џемаил Али, Скопје. (26)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Донка Е. Ѓошева, Скопје. (27)

Патни налог бр. 011689 од 6-XII-1967 година, издаден од „Автотранспорт“ — „Пролетер“ — Скопје на име Бранко Лазик, Скопје. (28)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џулизара Раимова, Скопје. (29)

Пасош бр. 025424, издаден од СВР — Скопје на име Селџадин Хуна, Скопје. (30)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мицко Велковски, Скопје. (31)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Киро Н. Спасовски, Скопје. (32)

Врз основа на чл. 44 од Законот за високото школство во СРМ, Советот на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје

распишува

за пополнување на наставнички места на установите на Медицинскиот факултет и тоа:

— Двајца НАСТАВНИЦИ по предметот ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО, во звање вонреден професор;

— Еден НАСТАВНИК по предметот ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, во звање вонреден професор;

— Тројца НАСТАВНИЦИ по предметот БИОХЕМИЈА, во сите звања;

— Еден НАСТАВНИК по предметот ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА, во сите звања;

— Еден НАСТАВНИК по предметот АНАТОМИЈА, во сите звања;

— Еден НАСТАВНИК по предметот ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА, во сите звања;

— Еден НАСТАВНИК по предметот ХИСТОЛОГИЈА, во сите звања.

Пријавените кандидати по овој конкурс треба да ги исполнуваат условите предвидени во чл. 130, 131 и 135 од Законот за високото школство во СРМ, како и чл. 181, 182, 186 и 189 од Статутот на Медицинскиот факултет.

Молбите се поднесуваат во Секретаријатот на Медицинскиот факултет Скопје — Пошта 9.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (914)

Конкурсната комисија при Електро-инсталатерското претпријатие „Електра“ — Скопје

распишува

за пополнување на работното место:

ДИРЕКТОР на претпријатието

Покрај општите, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

1. Да има виша стручна подготовка со над 15 години работен стаж од кои 10 години на раководно работно место.

2. Да има средна стручна подготовка — економско училиште со над 20 години работен стаж од кои над 15 години на раководно работно место.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Кандидатите за резултатот на конкурсот ќе бидат писмено известени.

Од Конкурсната комисија
(912)

Комисијата за засновање и престанување на работниот однос на Деловното здружение „Македонијакооп“ експорт-импорт“ — Скопје

распишува

за пополнување на следните работни места:

1. Шеф на пословницата за извоз на текстилни производи

2. Шеф на пословницата за увоз и извоз на кожа и кожни производи

3. Шеф на пословницата за увоз на стока за широка потрошувачка

4. Самостојни референти за извоз на текстилни производи 2

Услови:

— За работните места под точките 1, 2 и 3 потребна е висока или виша стручна подготовка, со најмалку 7 години поминати на работа во надворешна трговија и знаење на еден странски јазик;

— За работните места под точка 4 — виша или висока стручна подготовка со 2 години поминати на работа во надворешна трговија и знаење на еден светски јазик.

Личниот доход според правилникот за распределба на личните доходи на работниците на Бирото на Здружението.

Конкурсот трае од 15 до 30 април 1968 година.

Молбите се предаваат до конкурсната комисија на Здружението, ул. „Максим Горки“, а информации можат да се добијат на телефон 34-536 и 21-054. (913)

	Стр.
119. Одлука за образување Комисија за уставни прашања — — — — —	177
120. Одлука за избор на претседател и членови на Комисијата за уставни прашања —	177
121. Одлука за избор на претседател и членови на Комисијата за прашања на односите со странство — — — — —	178
122. Одлука за користење на премија за кравјо и овчо млеко во 1968 година — — —	178
123. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за поблиските услови и начинот за давање кредити за модернизација и оптимализација на индустријата и рударството — — — — —	179
124. Одлука за поблиските услови и начинот за давање кредити за модернизација и оптимализација на индустријата и рударството — — — — —	179
125. Одлука за поблиските услови и намени за давање кредити за вложување во основни и трајни обртни средства во земјоделството — — — — —	180